



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Среда, 31 декември 1952
Број 37 Година VIII

Претплата за 1952 год. изнесува
560 дин. Овој број чини 16 динари
Чековна сметка број 801-901-702

128

На основа чл. 73 точ. 4 од Уставот на НРМ и чл. 29 од Законот за буџетите, по предлог од Владата на Народна Република Македонија, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ДРЖАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1953 ГОД.

I

До донесувањето на буџетот на Народна Република Македонија за 1953 година се овластува Владата на НРМ да може да врши привремено финансирање на потребите на Народна Република Македонија на основа месечниот касов план на приходите и расходите за месец јануари 1953 година.

Привременото финансирање ќе се врши во границите на кредитите одобрени на поделни ресурси и установи во Републиканскиот буџет за 1952 година а спрема потребите за месец јануари 1953 година.

II

Приходите што ќе се реализираат и расходите што ќе се извршат на основа месечниот касов план на приходите и расходите за месец јануари 1953 година сочинуваат составен дел од буџетот на Народна Република Македонија за 1953 година.

III

Овој Указ ќе му се поднесе на Народното собрание на Народна Република Македонија за потврда на неговото наредно заседание.

IV

Овој Указ влегува во сила веднага, а ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

У. бр. 44

Скопје, 20 декември 1952 година

**Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија**

Секретар,
Лазо Мојсов, с. р.

Претседател,
Страхил Гигов, с. р.

129

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ и чл. 2 од Законот за Општествениот план на Народна Република Македонија за 1952 година, Президиумот на Народното собрание на НРМ издава

УКАЗ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНАТА СТОПА НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ ВО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1952 Г.

I.

Со цел правилно да се применат основните пропорции во Законот за Општествениот план на Народна Република Македонија за 1952 година, се намалува стопата на акумулацијата и фондските за следната погонска групација:

Гранка 129 — Тутунова индустрија

— Погонска група V — Претпријатие за обработка на тутун во Струмица од 3.537 на 3.238.

II.

Оваа стопа ќе се применува од 1 јануари 1952 година.

III.

Овој Указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 45

Скопје, 25 декември 1952 година.

**Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија**

Секретар,
Лазо Мојсов, с. р.

Претседател,
Страхил Гигов, с. р.

130

На основа член 73 т. 5 од Уставот на НРМ и чл. 2 од Законот за давање амнестија и помилување, по предлог на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

Со оглед на тоа што со своето поведение и со својата работа се покажале дека казните на нив поправно дејствувале, се ослободуваат од понаатамошното издржување на изречената главна казна и се пуштаат на слобода следните лица:

Ангелова Јорданова Павлина, Ангеловски Огненос Атанас, Ангеловски Глигоров Славе, Андоновски Ристов Никола, Андоновски Серафимов Љупчо, Алиовски Усеинов Демир, Алексовски Николов Тодор, Алим Тефик Тефик, Аидари Исмаил Мелија, Алили Муарем Шефкит, Ајрушев Рамаданов Мемед, Алиов Смаилов Амет, Ангеловски Момиров Милан, Ангеловски Илиов Борис.

Богоевски Стојанов Ецо, Борјазова Лазова Ставрула, Балучев Донов Васил, Бајрами Бајрам Реџеп, Бозевски Михајлов Дано,

Велковски Тодоров Темелко, Вели Зулфијов Сервет, Велјановски Здравев Божић,

Гичев Демирџиев Страхил, Гашкевски Јованов Лазар, Готовски Гаврилов Јован, Ѓорѓиев Станојов Наке, Галабовски Кирилов Петре, Гусаковски Илијов Блаже,

Димитров Панов Глигур, Дерушовски Стојанов Вељан, Димковски Димев Стојан, Димитровски Најдов Велија, Димитриевски Ванков Владо, Димов Пано, Дудучки Трајков Димко,

Емини Изетов Емин,

Жежов Димов Трајко,

Зрлевски Пантев Васил, Златев Накев Санде, Здравков Јорданов Пандо,

Исмаилова Исџамова Емрија, Изеировски Имеров Невзат, Илиев Ристов Темелко, Исеини Дурмиш Љутви, Исмаиловски Мустафа Рамче, Иванов Стојанов Трипко,

Јанкулевски Милев Стојче, Јовановски Алексос Стојан, Јанев Костадинов Ѓорѓи, Јанев Трајчев Славчо,

Крстов Тодосиев Ѓорѓи, Корчовски Данаилов Јован, Костов Николов Стојан, Колемишовски Ташков Киро, Костовски Борисов Александар, Костовски Борисов Јанко,

Лазаревски Величков Стеван, Лисолајски Наумчев Вангел,

Митевски Ристов Ристо, Милошев Гичев Стојче, Мишов Трендов Филе, Мишев Трендов Славко, Мирашиски Памфилов Андреја, Младеновски Саздов Ѓорѓија, Мацевски Стојанов Ангеле, Миленковски Сојанов Борис, Мустафа Азис Лиман, Манев Добрев Љупчо, Митев Спириов Томо, Манчев Трајанов Борис, Михапулус Јани Димитрус, Мемедовски Иметов Зекир, Мемедовски Аметов Идриз, Муслиевски Дураков Јунус, Макрешански Божинов Владе, Младеновски Максимов Атанас, Мурговски Методијев Миле,

Нанчевски Крстев Алексо, Николиќ Ѓорѓа Бојо, Новоселски Атанасов Илија, Наумов Николов Геле, Наумовски Тодоров Петре, Наумовски Фотев Стојан, Најдовски Михајлов Јован,

Османовски Мемедов Јуссин, Ордев Јованов Санде,

Пешиќ Светомира Љубомир, Пецовски Стефанов Страхил, Поповски Глигоров Тодор, Панзиќ Јованов Ѓуро, Петровиќ Атанасов Лазар, Петровски Николов Спасо, Панов Ѓеорѓиев Никола, Пешиќ Денков Манаско, Петрова Илиева Милена, Петровски Спириов Цветко, Поповски Бошков Ристо,

Раденковиќ Јованова Божана, Реценов Муратов Сејфедин, Рушидовски Амидов Ремзи, Ристевски Бојков Спасе,

Стојанов Накев Атанас, Степановиќ Мирослава Драгољуб, Славевски Тодоров Санде, Стојановски Тончев Љубен, Стерјова Стерју Фанија, Стојановски Тодосов Станојко, Стојанов Данев Саздо, Спасовски Спириов Боге, Соколовски Павлов Богоја, Села Бекир Исни, Спасовски Трајчев Димитрија, Стојменов Лазов Цветан, Секуловски Настев Спасе, Стојановски Ѓеорѓиев Аргин, Симоновски Митев Славе,

Талевски Томчев Спиро, Темелковски Јованов Јордан, Трајковски Спириов Мино, Тренковски Арсов Јордан, Тасиќ Стојков Доце, Трифуновски Филипов Димитар, Теофиловски Јованов Зако, Темелков Сандев Тодор,

Фејзиќ Хајров Ајдин,

Ханжиски Владимирски Методи,

Чачевски Захаријев Јован, Чакаров Лазаров Ѓошо,

Џуцуловски Јованов Стојо,

Џалевски Јованов Глигур,

Шариќ Јосипа Вицко, Штуревски Ташков Стеван, Шонтевски Василев Манчо, Шулевски Ристов Богоја.

Овој Указ влегува во сила на 31 декември 1952 година.

У. бр. 46

Скопје, 30 декември 1952 година.

**Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија**

Секретар,
Лазо Мејсов, с. р.

Претседател,
Страхил Гигов, с. р.

131

На основа чл. 79 од Уставот на Народна Република Македонија и точка 16 од Општото напатство за организација на службата јавни патентна („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 39/52), по предлог од претседателот на Стопанскиот совет, Владата на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА

1. Се оснива Техничка секција за патишта со седиште во Скопје.

Техничката секција за патишта се наоѓа под непосредно раковоство на Управата за патишта на НРМ.

2. За задачата на Техничката секција е да се грижи за одржување на патот од прв ред бр. 4 од клм. 314+000 до клм. 492+400.

3. За патиштата кои се наоѓаат во рсонот на град Скопје и околиците: Скопска, Титоввелешка, Тиквешка и Гевѓелиска, го врши следното:

а) врши стручен надзор и контрола на извршувањето на инвестиционите работи во однос на јавните патишта;

б) да врши контрола на одржувањето на патиштата од I и II ред, кои ги одржаваат околските управи за патишта;

в) да собира и обработува технички податоци за составување на планови за изработка на објекти и патишта за патиштата од I и II ред, преку околските управи за патишта;

г) да собира технички податоци за сообраќајното оптеретување, техничката состојба на објектите и патот, како и податоци за водење на катастар за патишта и мостови од I и II ред, преку околските управи за патишта;

д) да им дава стручна помош на управите за патишта на народните одбори.

4. Работата на Техничката секција за патишта ја раководи шеф.

5. Техничката секција за патишта има посебна претсметка на приходи и расходи во составот на претсметката на приходите и расходите на Управата за патишта на НРМ.

Шефот на Техничката секција за патишта е наредбодавец за извршување на претсметката.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Број 1324 од 10-XII-1952 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Келишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Стопанскиот совет на НРМ,
В. Смилевски, с. р.

132

На основа член 3, 4 став 2, 14 став 2, 16 став 2 и член 19 од Уредбата за забрана да се сидува со плитари и за запазување хигиенските услови на станбените згради („Службен весник на НРМ“, бр. 25/52), Стопанскиот совет на Владата на Народна Република Македонија пропишува

НАПАТСТВИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ СИДА СО ПЛИТАРИ И ЗА ЗАПАЗУВАЊЕ ХИГИЕНСКИТЕ УСЛОВИ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Под плитар се подразбира непечена тула изработена од иловача — земја исушена на сонце, или непечена тула изработена од земја измешана со плева и сушена на сонце.

II. СЛУЧАИ ВО КОИ СЕ ПОЗВОЛУВА СИДАЊЕ СО ПЛИТАРИ

1. Со плитари може да се сидува во места (села) каде што нема технички услови за правење на тули, а местото е оддалечено од економските центри или е лошо сообраќајно сврзано.

Во кои места (села) во околицата ќе може да се сидува со плитари решава народниот одбор на околицата. На основа ова решение поединични дозволи за сидување со плитари издава надлежниот орган за градење.

2. Зградите кои по одобрение на надлежниот орган за градење можат да се сидуваат со плитари, треба да се поставени на места што се оцедни, суви и не се водоплавни. Тоа ќе го утврди органот за градење пред да даде одобрение т. е. пред да одреди локација за градење.

При донесувањето на одлуката треба да се имаат во обзир и климатските услови, местоположението и економските услови на селото односно населбата.

III. ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЗГРАДИТЕ ШТО СЕ СИДААТ СО ПЛИТАРИ

1. Зградата која се сидува од плитари треба да биде најмалку 10 м. оддалечена од јаз, поток или река. Доколку го немаат тој услов, не може ни во кој случај да се издаде одобрение.

2. Сидовите до цоклата (подот) мораат да се сидат од камен во варов малтер или од набиен бетон.

Пред да се почне сидувањето со плитар (а и во случаеви кога се сидува со тула) над темелните или визбените сидови мора да се постави еден ред терисана хартија (премачкана со слој битумен) како изолација.

3. Дебелината на сидовите од плитар треба да биде проектирана према дозволената носивост на земјата од која плитарите се направени, а нарочно конструктивните сидови, за да биде пренесувањето на теретот равномерно, а и сидовите поврзани, потребно е да се изработат либажни слоеви од тула или дрвени рамови на 1—1,20 м.

4. Отворите — прозорците на зградите за живеење треба да имаат површина према површината на просториите и да одговара на условите за живеење и техничките прописи (најмалку 1/10 од површината на душмето).

5. Станбени простории во избите и сутарените не се позволуваат.

6. Просториите за живеење треба да имаат најмала височина — од душмето до таванот (плафон) чисто 2,6 м.

Во местата каде теренот условува градење на сутарени, истите можат да се користат само за помошни простории, а не и за станбени.

7. Станови на таван (мансарда) можат да се користат при услов да се истите изоловани и заштитени од топлина и студ и бидат изолирани од други тавански простории.

8. Меѓукатните и меѓутаванските конструкции до колку се дрвени треба да имаат и каратавани (од даски постелени со слој од кал дебел 3—5 см.), а во колку се од армиран бетон меѓупотплатосниците ќе се стави слој од 3—5 см. шљака или сув песок поради изолација.

9. Просториите за спиење и за дневен боракок мора да бидат непосредно осветлени т. е. прозорците да бидат спрема улицата или дворот односно бавча.

10. Помошните простории, како визби, ходници, перални, остави, нужници и др., треба да бидат доволно осветлени и да имаат можност за проветрување.

11. Душмето во приземлето мора да биде најмалку 50 см. над теренот или од највисоката вода до колку е теренот плавен и на таков биде позволено сидување со плитар.

12. До колку станбената просторија се наоѓа над визба, а меѓуспратната конструкција е дрвена, таванот од избата мора добро да се изолира, како би се станбената просторија обезбедила од миризба и температурни промени.

13. Во селата (населбите) чие земјиште е суво стопанските згради можат да се сидат со плитар под услов да бидат осигурани од влага, малтерисани со варов малтер и варосани.

14. Плевните треба да бидат оддалечени најмалку 7 м. од соседните згради.

15. Стопанските згради можат да се градат само внатре во дворот и тоа зад кука.

На случај кога станбената зграда не е изградена на уличната линија веќе внатре во дворот или така да зад неа нема место за подигнување на стопански згради, не може да се дозволи сидување на стопански згради на уличната линија или пред станбената зграда, веќе местото меѓу улицата и станбената зграда ќе се уреди и зазелени.

16. Сидувањето со набој не е позволено. Исто така не е позволено сидување со кал место варов малтер за зградите кој се сидат од тула или камен. Во овие случаеви спојниот материјал за гуглите односно каменот може да биде едино варов малтер. Исклучение може да се направи само за селата (населбите) каде поради оддалеченоста од изворите на песок или производствениот центар за вар градбата со варов малтер економски не е оправдано. За такви исклученија одлука донесува надлежниот народен одбор на околицата. Но и во овие случаеви треба строго да се води сметка, при проектирањето да не се прејде позволеното напрезање на притисабот за земјата од која се прави калта, и да се према тоа изврши димензирање на сидовите. Особено е потребно фугите да бидат 1—1,50 см. празни или очистени од калта да би се малтерот подобро приватил за сидот.

Во овие случаи во опште не е позволено темелните сидови и цоклето да се сидат со кал.

17. Станбените згради ќе се sidaат по слободно изработени проекти или типски проекти.

Проектите ќе се изработуваат преку државните проектантски претпријатија или проектански бира согласно чл. 1 од Уредбата за проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52).

Секоја околија, према своите климатски, теренски, економски и други услови може да применува сопствени типови проекти кои ќе одговарат на нејните услови.

За местата за кои има изработени урбанистички планови проектите ќе се ускладат со прописите на урбанистичкиот план.

Секој народен одбор на околија треба да се снабди со типови проекти кои одговарат на условијата за градење во околијата.

18. За реконструкции и адаптации на објекти што се градени со плитари може да се издава одобрение да се реконструкцијата односно адаптацијата изврши со плитари.

Одобренијата ги издава надлежниот народен одбор.

19. Нужниците во населените места каде што нема водоводна инсталација во зградите мора да се постават во дворот и тоа зад станбената зграда а никако према улицата или уличната линија.

20. Нужниците треба да имаат најмалка височина — од подот до плафонот 2,20 м. и да имаат отвор за вентилација и светлост.

Секој нужник треба да биде поврзан со канализација или нужничка јама.

За нужничко душеме не смее да се користи поклопната плоча над нужничката јама, веќе треба да се направи посебно душеме со дупка поврзана со стрм канал со нужничката јама, односно канализацијата.

Проветравањето на јамата и одводниот канал треба да се врши преку нужничкиот канал и вентилациона цевка.

21. Нужничката јама мора да биде сидана со камен или набиен бетон, добро покриена и затворена, а оддалечена најмалку 10 м. од бунарот и 4 м. од станбената зграда.

22. Изградените нужници на уличната линија мора да се изместат и постројат позади станбените згради.

23. Самите нужници треба да бидат сидани од тула, камен или плитар и малтерисани со малтер и варосани.

24. За нечистата вода мора да се направи посебна дупка (помијара) која да биде осидана и покриена.

Помијарата треба да се постави најмалку на 4 м. од зградата за живеење. Пред помијарата ќе се осиди еден сливник снабден со решетка и водни сифон. Каде што има можност помијарата да биде снабдена со вентилација.

25. Губриштата (буништа) — до колку ги има во дворовите, треба да се оддалечени најмалку 8 метра од станбените згради, а 10 м. низводно од бунарот.

Губриштата ќе се направат од камен или набиен бетон под нивото на теренот и со калдрмисано дно.

26. Свињарниците треба да бидат сместени најмалку за 5 метра од прозорците на станбените простории.

Нечистата вода од свињарниците ќе се одведува со канал во помијарата.

Свињарниците ќе се градат по прописите за свињогојство.

IV. КОНТРОЛА ПРИ ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, НУЖНИЦИ И БУНИШТА

1. Контрола за правилно применување на Уредбата за забрана да се sida со плитари и за запазување хигиенските услови на станбените згради вршат непосредно народните одбори на општините, а општ надзор во околијата вршат градежните инспектори на народните одбори на околиите согласно Уредбата за градежната инспекција, („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/52).

Контролата особено ќе опфатне:

- дали постои претходна дозвола за градење, како и одобрение за градење со плитари;
- дали градбата се врши со материјали именовани во одобрението и дали тие материјали одговарат на техничките услови и стандардите;
- дали градежниот објект се изведува према одобрениот проект односно скица.

V. ПОСТАПКА ПРИ ИЗДАВАЊЕТО НА ДОЗВОЛИ ЗА СИДАЊЕ СО ПЛИТАР

1. Лицето кое што тражи дозвола, должно е да поднесе молба со следни документи:

- скица или тип проект издаден од самиот околински народен одбор;
- копие од катастарскиот план со точна ознака на парцелата, комшиите, положбата на зградата која ќе се гради, бунарот, губриштето, помијарата и свињарникот.

Ако за селото (населбата) нема катастарски снимак странката ќе достави скица на парцелата со предните податоци.

2. По поднесената молба советот за комунални работи, по извршено комисијско проверување на местото за градење, донесува одлука по молбата.

Ова Напатствие влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 5592, 20. XII. 1952 год. Скопје.

Министер-Претседател
на Стопанскиот совет на НРМ,
Видое Смилевски, с. р.

133

На основа точ. 5 и 6 од Напатствието за назначување и работење на арбитражните вешти лица, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВЕШТИ ЛИЦА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ЗА БИТОЛА

1) Димовски Камче, шеф на ложилницата, со стан во Жел. станица, — за угал,

2) Спасеновски Трајко, градежен техник во Градската општина, улица „Коле Канински“ бр. 1, — за градежен материјал.

3) Горшевски Висар, мајстор дограмација во Претпријатието „Блаже Рогозинаро“, Булевар „1 мај“ бр. 292, — за дрво и производи од дрво.

4) Трајковски Кирило, директор на Претпријатието „На-Ма“, улица „Гуро Таковиќ“ бр. 48, — за текстил и галантерија.

5) Хаџи-Поповски Лазо, директор на Градското народно претпријатие „Солун“ ул. „Солун“ бр. 251а, — за кожи, гума, производи од кожа и гума и волна.

6) Костовски Христо, работник во ливницата, ул. „Солунска“ бр. 119, — за обоена металургија.

7) Бутлев Пандо Георги, работник во Градското народно претпријатие „Металец“, ул. „Преспа“ бр. 77, — за црна металургија и железарија.

8) Георгиевски Димитар, работник во Градското народно претпријатие за килими и јамболии, ул. „Климент Охридски“ бр. 100, — за хемиски производи.

9) Георгиев Никола, службеник во Градската општина, ул. „Климент Охридски“ бр. 72, за прехранбени артикли (колонијал).

10) Лакински Глигур, директор на Градското народно претпријатие за слаткарници „Јагода“ ул. „Св. Кирил и Методи“ бр. 1, — за млеко и производи од млеко.

11) Лазаровски Крсте, директор на Градското народно претпријатие за месо и млеко, ул. „Томе Димитровски“ бр. 14, — за месо и производи од месо.

12) Мелов Ристо, службеник во Градската општина, живее на ул. „Гуро Ѓаковик“ бр. 52, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

13) Колич Петар, работник во млин „Драгор“, живее на ул. Булевар „1 мај“ бр. 334, — за жито, тесто и семе.

14) Крстевски Димче, директор на Печатницата „Киро Дандаро“, живее на ул. „Генерал Темпо“ бр. 63, — за графика индустрија.

15) Вељанов Доне, службеник во Претпријатието за обработка на тутун, живее на ул. „Вера Циривири“ бр. 9, — за тутун.

16) Георгиев Мишко, електро-техничар во Град. претпријатие за дистриб. на електрична енергија, живее на ул. „Дар Самуил“ бр. 79, — за електрични материјали.

17) Трпевски Цале, браварски работник во ливницата „Горџи Наумов“, живее на улицата „Опитичари“ бр. 3, — за ковачки, браварски и лимарски производи.

18) Димитровски Мендо, механичар во Градското народно претпријатие „Металец“, живее на ул. „Солун“ бр. 122, — за прецизна механика.

19) Јошев Васил, службеник во Градското народно претпријатие „Храна“, живее на улица „Пере Тошев“ бр. 12, — за емиш и зарзават.

II. ЗА ВАЛАНДОВО

1) Попов А. Ристо, ковач во СРЗ — Валандово, живее на улица „Орце“ бр. 42, — за угаљ.

2) Кимов Р. Васил, зидар, живее на ул. „Орце“ бр. 27, — за градежни материјали (тули, вар и др.).

3) Сапунџиев Петар, магационер во „Гранап“, живее на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 13, — за неметали.

4) Андонов Н. Атанас, столар, живее на ул. „Маршал Тито“ бр. 48, — за дрво и производи од дрво.

5) Искров Г. Петар, набавчик во „Гранап“, живее на ул. „Маршал Тито“, — за текстил и галантерија.

6) Мафков Петар, кондурација, живее на ул. „Иван Рибар“ бр. 29, — за кожи, гума и нивните производи и волна.

7) Поп-Манчев Коста, бравар, живее на ул. „Лазар Колишевски“ бр. 25, — за црна металургија.

8) Хаџи Петров Димитар столар, живее на ул. „11 октомври“ бр. 1, — за обоена металургија.

9) Пранџов Јован, главен магационер во „Гранап“, живее на ул. „Гоце Делчев“ бр. 2, — за производи од хемиска индустрија.

10) Илиев Петар, книговодител во „Гранап“, живее на ул. „Маршал Тито“ бр. 56, — за прехранбени артикли (колонијал).

11) Узунов Н. Васил, бригадир на сточна бригада во СРЗ „Напредок“, живее на ул. „Орце“ бр. 35, — за млеко и млечни производи.

12) Чурлинов Сотир, месар во „Гранап“, живее во с. Пирава, — за месо и производи од месо.

13) Тодоров Петар, раководител во „Тиквеш“, живее на ул. „Маршал Тито“ бр. 20, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

14) Сапунџиев Коста, фурниџија, живее на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 11, — за жито, млински производи и друго.

15) Вучков Илија книговодител во „Гранап“, живее на ул. „Гоце Делчев“ бр. 50, — за графика индустрија.

16) Занов Г. Борис, бригадир во СРЗ — „Валандово“, живее на ул. „Орце“ бр. 62, — за тутун.

17) Басмаџиев Р. Никола, електричар во „Гранап“, живее на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 9, — за електрични материјали.

18) Николов К. Никола, шофер во „Гранап“, живее на ул. „Вардарска“ — бр. 3, — за прецизна механика.

19) Нанов Д. Томо, ковач, живее на ул. „Лазар Колишевски“ бр. 37, — за ковачки, браварски и други производи.

20) Сечков Киро, снабдувач во Претпријатието за емиш и зарзават — Скопје, живее на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 14, — за емиш и зарзават.

III. ЗА ГЕВГЕЛИЈА

1) Кулишев Методи, службеник во Околинскиот заедружен сојуз, живее на ул. „Ристо Фаршиен“ бр. 7, — за градежни материјали.

2) Стојменов Ристо, директор на Столарската задруга, живее на лу. „Мирче Ацев“ бр. 6, — за дрво и производи од дрво.

3) Курчиев Митко, директор на Трговското претпријатие „Солун“, живее на ул. „Илија Миков“ бр. 43, — за текстил и галантерија.

4) Ангов Санде, раководител во Кондурациската задруга, живее на ул. „Маршал Тито“ бр. 55, — за кожи, гума, производи од кожа и гума и волна.

5) Бутров Тодор, продавач во Трговското претпријатие „Снабдител“, живее на ул. Ристо Фаршиен бр. 16, — за црна металургија и железарија.

6) Мишев Димитар, продавач на Трг. претпријатие „Солун“, живее на ул. „Васо Караџанов“, — за прехранбени артикли (колонијал).

7) Наков Петре, службеник во Угостителското претпријатие „Југ“, живее на ул. „Маршал Тито“ бр. 196, — за млеко и млечни производи.

8) Делимитов Дине, касап во Претпријатието „Солун“, живее на улица „Ристо Фаршиен“ бр. 11, — за месо и производи од месо.

9) Савов Анџон, директор на Угостителското претпријатие „Југ“, живее на улица „Јосиф Јосифовски“ бр. 10, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

10) Костов Ристо, магационер во Претпријатието „Солун“, живее на ул. „Борис Карпузов“ бр. 2, — за жито, млински производи, тесто и семе.

11) Димовски Воро, директор на Претпријатието за обработка на тутун, живее на ул. „Маршал Тито“ бр. 19, — за тутун.

12) Вајалџелиев Илија, електричар во Електрична централа, живее на улица „Маршал Тито“ бр. 99, — за електрични материјали.

13) Ашиков Ристо, работник во Електрична централа, живее на улица „Сава Михајлов“, — за ковачки, браварски и лимарски производи.

14) Камберов Ванчо, градинар во Градската економија „Пролет“, живее на улица „Маршал Тито“ бр. 207, — за емиш и зарзават.

IV. ЗА ГОСТИВАР

1) Кадри Вели, машиновоџа, пензионер, — за угаљ.

2) Рафајловски Мито, службеник во Производното претпријатие „Вардар“, — за градежни материјали (тули, вар, цемент и друго).

3) Рафајловски Крсте, службеник во „Задругар“, — за неметали.

4) Селими Џабир, столар, од Гостивар, — за дрво и производи од дрво.

5) Сагири Муталип, продавач во Градското трговско претпријатие „Шар“, — за текстил и галантерија.

6) Сивриу Абдула, работник во Претпријатието за кожи, — за кожи, преработки од кичи и волна.

7) Куртиш Енвер, продавач во Градското трг. претпријатие „Шар“, — за црна металургија и железарија.

- 8) Догани Цемил, продавач во Град. трг. претпријатие „Кораб“, — за обојена металургија.
- 9) Петрески Сребре, работник во Хидроцентралата „Маврово“, — за производи од хемиска индустрија.
- 10) Узеири Асан, продавач во Град. трг. претпријатие „Шар“, — за прехранбени артикли (колонијал).
- 11) Пановски Гоко, продавач во Град. трг. претпријатие „Кораб“, — за млеко и производи од млеко.
- 12) Матески Лисе, службеник во Ветеринарска амбуланта, — за месо и производи од месо.
- 13) Стојановски Стојан, службеник во Угостител. град. претпријатие „Вардар“, за — алкохолни и безалкохолни пијалоци.
- 14) Димчевски Тодор, продавач во Град. трг. претпријатие „Кораб“, — за жито, млински производи, тесто и семе.
- 15) Сотировски Славко, службеник во Хидроцентралата „Маврово“, — за графичка индустрија.
- 16) Хасани Т. Мехит, земјоделец од Гостивар, — за тутун.
- 17) Керала Мемед, електричар од Гостивар, — за електрични материјали.
- 18) Рамадани Велија, ковач од Гостивар, — за ковачки производи, браварски и лимарски.
- 19) Шатко Абдуламит, продавач во Град. трг. претпријатие „Шар“, — за емиш и зарзават.

V. ЗА ДЕБАР

- 1) Муслиџ Казим, работи во Градежното претпријатие „Кораб“, — за градежни материјали (тули, вар, цемент и други).
- 2) Зафировски Стојче, столар, — за дрво и производи од дрво.
- 3) Кормемети Амзо, на работа во Окол. трг. претпријатие „Стогово“, — за текстил и галантерија.
- 4) Панчески Васил, опинчар во Претпријатието за кожи и волна, — за кожи, гума, нивните преработки и волна.
- 5) Палески Живко, на работа во Окол. трг. претпријатие „Стогово“, — за прехранбени артикли (колонијал).
- 6) Поповски Русе, млекар во Окол. трг. претпријатие „Стогово“, — за млеко и производи од млеко.
- 7) Ангеловски Борис, кувар во Окол. трг. претпријатие „Стогово“, — за месо и производи од месо.
- 8) Панчески Крсте, на работа во Окол. трг. претпријатие „Крчин“, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
- 9) Алексоски Трајче, на работа во Окол. трг. претпријатие „Стогово“, — за жито, млински производи, тесто и семе.
- 10) Дока Гафур, реонски инструктор при ОНО, — за тутун.
- 11) Вичишки Миле, механичар во Окол. трг. претпријатие „Крчин“, — за електрични материјали.
- 12) Андоновски Павле, механичар во АТИШ „Охрид“, — за ковачки, браварски и лимарски производи.
- 13) Кривца Селим, на работа во Окол. трг. претпријатие „Крчин“, — за емиш и зарзават.

VI. ЗА КАВАДАРЦИ

- 1) Мургов Ванов Боро, на работа во Претпријатието „Кожуф“, — живее на улица „Маршал Тито“, — за градежни материјали (тули, вар, цемент и др.) и услуги.
- 2) Мукаетов Цандов Иљо, на работа во Претпријатието „Кожув“, живее на ул. Илинденска, — за градежни материјали.
- 3) Јосифов Ангелов Перо, на работа во Трг. претпријатие „Напредок“, — живее на ул. Браќа Х. Теофи, — за текстил и галантерија.
- 4) Ацев Милан Стефан, на работа во Трг. претпријатие „Единство“, живее на ул. Т. Пепето, — за прехранбени артикли.
- 5) Белчев Тодоров Методи, на работа во Хотел. угостител. претпријатие, живее на ул. „Добре Даскалов“, — за млеко и производи од млеко.

- 6) Чејков Глигоров Лазо, на работа во Трг. претпријатие „Исхрана“, живее на ул. „Т. Пепето“, — за месо и производи од месо.
- 7) Несторов Анев Перо, на работа во Бинарската изба „Тиквеш“, живее на ул. „Добре Даскалов“, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
- 8) Бошков Лазов Климента, на работа во Трг. претпријатие „Снабдител“, — за жито и млински производи, тесто и семе.
- 9) Матев Стефанов Стојче, на работа во Тутуновата станица, живее на ул. „К. Станцов“, — за тутун.
- 10) Милков Стојанов Митре, на работа во Електричното претпријатие „Светлост“, живее на ул. „Маршал Тито“, — за електрични материјали.
- 11) Стефанов Ристов Душан, тенекеџија, живее на ул. „Маршал Тито“, — за ковачки, лимарски и браварски производи.
- 12) Овчев Лазаров Мишо, ковач, живее на ул. „Лазар Колишевски“, — за ковачки, лимарски и браварски производи.
- 13) Димов Панов Боро, на работа во Трг. претпријатие „Исхрана“, живее на ул. „Маршал Тито“, — за емиш и зарзават.
- 14) Курчиев Панов Диме, кожар од с. Ваташа, — за кожи и производи од кожи.

VII. ЗА КИЧЕВО

- 1) Спиридоноски Спиро, бравар шеф во ложилницата, живее на ул. „Лазар Колишевски“, — за угаљ.
- 2) Димитријски Аритон, палир во Претпријатието „Дреново“, живее на ул. „Лазар Колишевски“, — за градежни материјали (тули, вар, цемент и др. услуги).
- 3) Петковски Славе, на работа во Здружниот сојуз, живее на ул. „Лазар Колишевски“, — за неметали.
- 4) Спироски Душан, столар, живее на ул. „А. Челопечанин“, — за дрво и производи од дрво.
- 5) Стршеновски Мире, работник во Претпријатието „Гранап“, живее на ул. „Маршал Тито“, — за текстил и галантерија.
- 6) Џибитоски Јордан, касап во Претпријатието „Исхрана“, живее на ул. „1 мај“, — за кожи и волна.
- 7) Ристоски Миле, на работа во Здружен сојуз, живее на ул. „Лазар Колишевски“, — за обоени метали.
- 8) Рил Јован бравар во Претпријатието „Напредок“, живее на ул. „Лазар Колишевски“, — за црна металургија.
- 9) Ширгоски Диме, бојарија, живее на ул. „Тане Цалски“, — за производ од хемиска индустрија.
- 10) Незирагоски Цвездет, на работа во Претпријатието „Гранап“, живее на ул. „Гоце Делчев“, — за прехранбени артикли (колонијал).
- 11) Грујеvски Владо, на работа во Претпријатието „Гранап“, живее на ул. „Светозар Темпо“, — за млеко и производи од млеко.
- 12) Угриноски Стојан, касап во Претпријатието „Исхрана“, живее на ул. „Битолска“, — за месо и производи од месо.
- 13) Зардески Нико, на работа во Претпријатието „Стогово“, живее на ул. „Мандијева“, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
- 14) Буклески Пандо, на работа во Претпријатието „Исхрана“, живее на ул. „Лазар Колишевски“, — за жито, млински производи, тесто и семе.
- 15) Бунгуроски Борис, на работа во Дом на ЈНА, живее на ул. „Маршал Тито“, — за графичка индустрија.
- 16) Калнагоски Сефеудин, на работа во Претпријатието, за тутун, живее на ул. Веле Змејковски, — за тутун.
- 17) Мишевски Глигур, електричар во Електричната централа, живее на ул. „Лазар Колишевски“, — за електрични материјали.
- 18) Полежиноски Круме, бравар во Претпријатието „Напредок“, живее на ул. „Светозар Вукмановиќ Темпо“, — за прецизна механика.
- 19) Божиноски Лексо, бравар во Претпријатието „Тане Целески“, живее на ул. „Лазар Колишевски“, — за браварски и лимарски производи.
- 20) Репајоски Тале, баншовандија во Окол. економија, живее на ул. „Светозар Вукмановиќ Темпо“, — за емиш и зарзават.

VIII. ЗА КРУШЕВО

1) Илиески Н. Томе, службеник во Градската општина живее на ул. „Никола Карев“ бр. 37, — за градежни материјали (тули, вар, цемент и др.).

2) Маџан Н. Георги, столар, живее на ул. „Кочо Миленку“, бр. 36, — за дрво и производи од дрво.

3) Пети М. Сута, магационер на Градското трговско претпријатие „Снабдител“, живее на ул. „Партизанска“ бр. 31, — за текстил и галантерија.

4) Лазароски Ц. Благо, службеник во Градското трг. претпријатие „Корија“, живее на ул. „Маршал Тито“ бр. 45а, — за прехранбени артикли (колонијал).

5) Брезовка Н. Наум, службеник во Држ. стопанство „М. Ефтим“, живее на ул. „8 септември“ бр. 12, — за млеко и производи од млеко.

6) Нане Вана, касап во Градското трг. претпријатие „Снабдител“, живее на ул. Коча Миленку бр. 28, — за месо и производи од месо.

7) Гонда Коча, службеник во Угостител. претпријатие „Илинден“, живее на ул. Благо Целе, бр. 13, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

8) Наумов Димитрија — Минзе, службеник во Град. трг. претпријатие „Корија“, живее на ул. „8 септември“ бр. 11, — за жито, млински производи и тесто и семе.

9) Кузманоски Кице, шеф на Тутун. станица, живее на ул. „Томе Никле“ бр. 52а, — за тутун.

10) Борјар Маху, ковач, живее на ул. „Маршал Тито“ бр. 9, — за ковачки, лимарски и браварски производи.

11) Наумовски Спиро, киноапаратер во киното „Турист“, живее на ул. „Питу Гули“, бр. 63, — за електрични материјали.

12) Илиески Н. Ѓорѓи, баштовандија, живее на ул. „Партизанска“ бр. 43, — за емиш и зарзават.

IX. ЗА ОХРИД

1) Николески Трифун, службеник во Желез. станица, — за угал.

2) Најдески Ангеле, службеник во Градската општина, — за градежни материјали (тули, вар, цемент и др.).

3) Петац Зафир, бив. службеник, — за неметали.

4) Димзовски Симон, службеник во „На-Ма“, — за дрво и производи од дрво.

5) Стефановски Климе, службеник во „Гранап“, — за текстил и галантерија.

6) Серафимовски Серафим, службеник, — за кожи, гума, производи од кожи и гума и волна.

7) Василески Вани, директор на Индустриско-занаетчиското претпријатие, — за црна металургија и железарии.

8) Мишев Ристо, службеник во „Гранап“, — за обоена металургија.

9) Зафиров Перо, службеник во „Гранап“, — за производи од хемиска индустрија.

10) Лукан Стефан, службеник во „Гранап“, — за прехранбени артикли.

11) Мано Стефан, работник во „На-Ма“, — за млеко и производи од млеко.

12) Маленко Јаким, работник во „На-Ма“, — за месо и производи од месо.

13) Мостров Илија, службеник, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

14) Витрак Никола, службеник во „На-Ма“, — за жито, тесто, семе и млински производи.

15) Бабале Боро, службеник во Инд. претпријатие, — за графичка индустрија.

16) Сион Трајко, службеник во Инвалид. претпријатие, — за тутун.

17) Дуданоски Славко, електричар, — за електрични материјали.

18) Групчев Серафим, техничар во АТП, — за прецизна механика.

19) Томев Петре, техничар во АТП, — за ковачки, лимарски и браварски производи.

20) Маленко Анастас, агроном, — за емиш и зарзават.

X. ЗА ПЕХЧЕВО

1) Каракашевски И. Андреа, работник во Фабриката за керамида „Црвена Звезда“, — за јаглен.

2) Сасански Кирил, продавач во „Гранап“, — за текстил и галантерија.

3) Секуловски Борисов Санде, продавач во „Гранап“, — за кожа, гума и производи од кожа и гума.

4) Белчовски Атанасов Филип, магационер во „Гранап“, — за прехранбени артикли.

5) Веселински Стојанов Санде, продавач во „Гранап“, — за млеко и производи од млеко.

6) Секиловски Борис, месар во „Гранап“, — за месо и производи од месо.

7) Кацарски Јорде, келнер во „Гранап“, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

8) Андоновски Столе, фурнирија во „Гранап“, — за жито, млински производи, тесто и семе.

9) Ингилиски Геро, пиљар во „Гранап“, — за емиш и зарзават.

XI ЗА ПРИЛЕП

1) Чорбески Димче, службеник во Претпр. „Трајко Брко“, живее на ул. Цане Коњарец бр. 35, — за угал.

2) Герамитчиоски Гога, службеник во Режикиот одбор, живее на ул. Лазо Филиповски бр. 71, — за градежни материјали (тули, вар, цемени).

3) Спирковски Блаже, службеник во Претпр. „Момино“, живее на ул. Едвард Кардељ бр. 117, — за неметали.

4) Здравески Лазо, службеник во Столарското претпријатие „Илинден“, живее на ул. Кузман Јосифовски бр. 139, — за дрво и производи од дрво.

5) Ачкоски Боге, службеник во Трг. претпр. „На-Ма“, живее на ул. Владо Ларецо бр. 8, — за текстил и галантерија.

6) Маркоски Благоја, службеник во Кондурациската кооперација „Борка Левата“, живее на ул. Јане Сандански бр. 58, — за кожа, гума, производи од кожа и гума и волна.

7) Милески Ниче, службеник во Окол. трг. претпр. живее на ул. Мирче Ацев бр. 76, — за црна металургија и железарии.

8) Илиоски Ладо, службеник во Претпр. „Трајко Брко“, живее на ул. Вера Циривири бр. 69, — за обоена металургија.

9) Илиоски Стеван, службеник во Претпр. „3 ноември“, живее на ул. 155 бр. 25, — за производи од хемиска индустрија.

10) Пешталески Александар, службеник во „Народен борец“, живее на ул. Цане Коњарец бр. 19, — за прехранбени артикли (колонијал).

11) Домлески Венко, службеник во Претпр. „Исхрана“, живее на ул. 143 бр. 7, — за млеко и производи од млеко.

12) Николоски Стеван, службеник во Претпр. „Исхрана“, живее на ул. Рампо Јсфката, бр. 12, — за месо и производи од месо.

13) Тренкоски Орде, службеник во Претпр. „Црвени стени“, живее на ул. Борка Левата бр. 22, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

14) Пенелугоски Пецо, службеник во „Житен Фонд“, живее на ул. Ленин бр. 46, — за жито, млински производи, тесто и семе.

15) Мирчески Мечо, — службеник во Печатницата „11 октомври“, живее на ул. Александар Ранковиќ бр. 76, — за графичка индустрија.

16) Костоски Крсте, службеник во Монопол, живее на ул. Борка Талевски бр. 57, — за тутун.

17) Андреески Славе, службеник во Окол. занает. претпријатие, живее на ул. Маршал Тито, бр. 68, — за ковачки, браварски и лимарски производи.

18) Петрески Трајко, службеник, во Електрична централа, живее на ул. 155 бр. 62, — за електрични материјали.

19) Домлески Дано, службеник во Режикиот одбор, живее на ул. „9 септември“ бр. 112, — за прецизна механика.

20) Кормушовски Благоја, службеник во Претпријатието „Исхрана“, живее на ул. 174 бр. 13, — за емиш и зарзават.

XII. ЗА РАДОВИШ

1) Трпков М. Рафе, технички раководител во „Обнова“, живее на ул. Гоце Делчев, — за градежни ма-

теријали (тули, вар, цемент и др.) и за дрво и производи од дрво.

2) Хаџилиев Васил, магационер, во Претпријатието „Напредок“, живее на ул. „Б. Талев“, — за неметали и производи од хемиска индустрија.

3) Цицупшев Славчо, комерцијалист во Претпријатието „Готен“, живее на ул. Маршал Тито, — за текстил и галантерија.

4) Даов Димитар, кондурација во „Стахонов“, живее на ул. „В. Прке“, — за кожи, гума, производи од кожи и гума и за волна.

5) Шериф Ибраим, директор на Претпријатието „Готен“, живее на ул. „К. Сусинов“, — за црна металургија и железарија.

6) Павлов Мито, комерцијалист во „Напредок“, живее на ул. „Вера Циривири“, — за прехранбени артикли (колонијал).

7) Поцев Димитар, слаткар и млекар, живее на ул. „Страшо Пинџур“, — за млеко и производи од млеко.

8) Божиќаров Никола, касан во „Напредок“, живее на ул. „22 октомври“, — за месо и производи од месо.

9) Кукутанов Коста, земјоделски техник, во Стопанството „1 мај“, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

10) Димков Добре, продавач на житарици во Претпријатието „Готен“, живее на ул. „А. Караманов“, — за жито и млински производи.

11) Левков Георги, реонски инструктор во Тутун-станица, живее на ул. „А. Поцкова“, — за тутун.

12) Пенев Благој, ковач-бравар во „Напредок“, живее на ул. „К. Сусинов“, — за ковачкобраварски и лимарски производи.

13) Талевски Сотир, електро-инсталатор, живее на ул. „27 ноември“, — за електрични материјали.

14) Чапов Климент, земјоделец во РЗЗ, живее на ул. „А. Поцкова“, — за емиш и зарзават.

XIII. ЗА СКОПЈЕ

1) Питковски Димче, електро-техник во „Електро-Скопје“, — живее на ул. Мичуринова бр. 8, — за електрични материјали.

2) Јовановиќ Драган, комерцијалист во Претпријатието „На-Ма“, живее на ул. „8 март“ бр. 18, — за текстил и галантерија.

3) Стојанов Трајко, пом. директор во Претпријатието „Градинар“, живее на ул. „Васо Карајанов“ бр. 3, — за емиш и зарзават.

4) Тасев Ангеле, комерцијалист во Претпријатието „Житар“, живее на ул. „391“ бр. 24, — за жито, млински производи, тесто и семе.

5) Ивановски Лазо, главни мајстор во Претпријатието „Тиквеш“, живее на ул. „386“ бр. 33, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

6) Киревски Симо, директор во Претпријатието „Ангрографа“, живее на ул. Максим Горки бр. 37, — за градежни материјали (тули, вар, цемент и др.).

7) Паневски Пенчо, контролор во Претпријатието „Ангрографа“, — за црна металургија.

8) Куновски Здравко, контролор во Метален завод „Тито“, — за обоена металургија.

9) Начев Киро, комерцијалист во Претпријатието „Колонијал“, живее на Булевар Југословенска армија бр. 39, — за прехранбени артикли.

10) Динов Стојан, планер во Претпријатието за обработка на тутун, живее на ул. 224 а бр. 8, — за тутун.

11) Анастасов Коста, технички раководител во Печатницата „Гоце Делчев“, живее на ул. Гуро Ѓаковиќ бр. 11, — за графичка индустрија.

12) Вишицки Владо, во Претпријатието „Огрев“, живее на ул. „11 октомври“ бр. 32, — за јаглен.

13) Сенков Ристо, шеф на комерц. одделение во Претпријатието „Ангрокожа и гума“, живее на ул. 4 бр. 61, — за кожа и гума, производи од кожа и гума.

14) Дуковски Ѓорѓи, стручњак за млечни производи во Претпријатието за млеко, живее на ул. Ленински Комсомол бр. 11, — за млеко и произв. од млеко.

15) Спировски Новак, директор на Фабриката за бои и лакови „Пролетер“, живее на ул. 364 бр. 24, — за бои.

16) Малинков Цане, референт за неметали во Стопанскиот совет на НРМ, — за неметали.

17) Начевски Киро, стручњак за месо во Претпријатието „Брзовец“, живее на ул. „Преспанска“ бр. 9, — за месо и производи од месо.

18) Малинковски Добри, предмајстор во Претпријатието „Кочо Металец“, живее на ул. Кузман Питу бр. 16, — за браварски, ковачки и лимарски производи.

19) Јовановски Симо, мајстор во Претпријатието машинска монтажа, — за прецизна механика.

20) Голубовиќ Тихомир, работник во Ф-ка за тули, живее во фабрични станови „Пролетер“, — за тули, вар, цемент и др.

21) Јосифова-Корженска Камка, инж. технолог во Институтот за унапредување производството, ул. 370 бр. 1, за хемиски производи.

XIV. ЗА СТРУТА

1) Василевски Божин, службеник во „1 мај“, — за јаглен.

2) Наумовски Крсте, службеник во Градската општина, — за градежни материјали.

3) Палејко Стефан, службеник во „Гранат“, — за неметали.

4) Наумовски Крсте, службеник во Градската општина, — за дрво и производи од дрво.

5) Шута Ламбуш, службеник во „Гранат“, — за текстил и галантерија.

6) Милески Л. Јоне, кондурација, — за кожи, гума и производи од кожи и гума.

7) Јонкоски Н. Јоне, механичар, — за црна металургија.

8) Пулејковски Борис, службеник во „На-Ма“, — за производи од хемиска индустрија.

9) Нестор Јаковче, службеник во „На-Ма“, — за прехранбени артикли.

10) Матоски Вангела Петар, службеник, — за млеко и производи од млеко.

11) Точко Мите, намештеник во „На-Ма“, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

12) Белче Никола, работник, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

13) Белески Никола, фурнација, — за жито и млински производи.

14) Зароски Јосиф, тутуно производител, — за тутун.

15) Новакоски Љупчо, електричар, — за електрични материјали.

16) Макаров Михајло, техничар, — за прецизна механика.

17) Јанко Климе, тенекеџија, — за ковачки производи, браварски и лимарски.

18) Кувенциески Јоне, — за емиш и зарзават.

XV. ЗА СТРУМИЦА

1) Младенов Иванов Ристо, директор во Претпријатието „Бел камен“, — живее на ул. 36 бр. 2, — за градежни материјали (тули, вар, цемент и др.).

2) Чорев Василев Славчо, грнчар, живее на ул. 73. — за метали.

3) Достанов Донева Васил, службеник во Претпријатието „Пелагонија“, живее на ул. „Боро Џони“ бр. 1, — за дрво и производи од дрво.

4) Чачев Бонев Кочо, службеник во „Гранат“, живее на ул. „Боро Џони“, — бр. 5, — за текстил и галантерија.

5) Митев Ванчо, службеник во „Гранат“, живее на ул. „Боро Џони“ бр. 5, — за текстил и галантерија.

6) Тренчев Тимов Мито, службеник во Претпријатието „Македонија“, живее на ул. Мирче Ацев бр. 15, — за кожа, гума и производи од кожа и гума.

7) Ставров Кочо, службеник во „На-Ма“, живее на ул. 19 бр. 3, — за црна металургија и железарија.

8) Тратнаков Васил Никола, техник во „Авто-транспорт“, живее на ул. Невена Стојна бр. 20, — за обоени метали.

9) Аца Скерлев Георги, аптекар, живее на ул. 24 бр. 10, — за производи од хемиска индустрија.

10) Тупаров Василев Никола, службеник во Претпријатието „Гранат“, живее во ул. 24 бр. 85, — за прехранбени артикли — (колонијал).

11) Филиповски Стефанов Русе, службеник во Претпријатието „Македонија“, живее на ул. „1 мај“ бр. 13, — за млеко и производи од млеко.

12) Танчев Пантаси Ганчо, директор на Претпријатието „Македонија“, живее на ул. 44 бр. 13, — за месо и производи од месо.

13) Панов Динев Бранко, службеник во Претпријатието „Тиквеш“, живее на ул. Плоштад Маршал Тито бр. 10, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

14) Косев Пандов Киро, службеник во Градската општина, живее на ул. „Герас Цунев“ бр. 2, — за житомлински производи, тесто и семе.

15) Гуров Методи, директор на Печатницата, живее на ул. Кирил и Методи бр. 15, — за графичка индустрија.

16) Чинков Коста, работник во Тутун. претпријатие, живее на ул. 18 бр. 5, — за тутун.

17) Вучков Томов Коста, техник во Електричното претпријатие, живее на ул. 65 бр. 51, — за електрични материјали.

18) Херцегона Фрањо, техник во „Авто-транспорт“, живее на ул. Маршал Тито бр. 66, — за прецизна механика.

19) Кирилов Јанев Јанко, бравар, живее на ул. „Благој Мучето“, бр. 2, — за ковачки, браварски и лимарски производи.

20) Фиданчев Н. Алеко, агроном во Градската општина, живее на ул. „Тодор Чучков“ — бр. 2, — за емиш и зарзават.

XVI. ЗА ТЕТОВО

1) Грујовски Сане, службеник во Претпријатието „Љуботен“, живее на ул. Скопска бр. 18, — за јаглен.

2) Николоски Благоја, граѓевинар во Претпријатието „Јелак“, живее на ул. — Генерал Темпо, — за градежни материјали.

3) Костоски Глишо, столар во Претпријатието „Б. Коцоски“, живее на ул. Скопска бр. 37, — за дрво и производи од дрво.

4) Тофчески Сане, Курчија, живее на ул. „Гоце Делчев“ бр. 231, — за кожи и волна.

5) Гическа Анка, аптекар во II градска аптека, живее на ул. Скопска, — за производи од хемиска индустрија.

6) Николоски Страхил, службеник во Претпријатието „Јелак“, живее на ул. Иво Рибар Лола бр. 101, — за прехранбени артикли (колонијал).

7) Мисоски П. Спиро, службеник во Претпријатието „Вардар“, живее на ул. Гоце Делчев бр. 172, — за текстил и галантерија.

8) Меноски Форџе, млекар во Претпријатието „Победа“, живее на ул. „29 ноември“ — за млеко и производи од млеко.

9) Милошевски Живко, касап во Претпријатието „Победа“, живее на ул. „Карпуш“, — за месо и производи од месо.

10) Чулески Ефко, службеник во Винарската задруга, живее на ул. Иво Рибар Лола бр. 321, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

11) Стојаноски Блаже, пекар, во Претпријатието „Шар“ — живее на ул. Иво Рибар Лола бр. 175, — за жито и млински производи.

12) Јахја Муса, работник во Претпријатието за тутун, живее на ул. Теке, — за тутун.

13) Дукоски Благоја, електричар во Претпријатието за електрична енергија, живее на ул. Г. Петров бр. 11, — за електрични материјали.

14) Николиќ Ацо, механичар во Електричната централа, живее во Електрична централа, — за прецизна механика.

15) Наески Андрo, бравар во Претпријатието „Б. Кочоски“, живее на ул. „Гоце Делчев“, — за ковачки, браварски и метални производи.

16) Илиески Александар, агроном во Стопанството „Полог“, живее на ул. Маршал Тито, — за емиш и зарзават.

XVII. ЗА ТИТОВ ВЕЛЕС

1) Јакимов Трајко, бравар во Претпријатието за метални производи „Браќа Кошучеви“, живее на ул. „Сараевска“ бр. 4, — за производи од метална индустрија (лим, железо).

2) Тахов Наке, машиниста во Керамичката фабрика „Вила Зора“, живее на улица „Коле Неделковски“ бр. 13, — за машини.

3) Мартулков Благој, технички раководител во Градската столарска работилница „Богдан Каракостов“, живее на улица „Владимир Назор“ бр. 71, — за дрво и производи од дрво.

4) Славков Славко, службеник во Мешов. тргов. претпр. „Робна кука“, живее на ул. Браќа Поп Јорданови бр. 15, — за текстил и галантерија.

5) Ангелов Кирил, продавач во Мешов. тргов. претпр. „Робна кука“, живее на ул. Вардарска бр. 49, — за галантерија и кинкалерија.

6) Јанев Панче, книговодител во Мешов. трг. претпр. „Робна кука“, живее на ул. Владимир Назор бр. 54, — за кожи и производи од кожи.

7) Грбов Киро, директор на Градежен одбор на ГНО, живее на ул. „Карл Липних“ бр. 4, — за градежни материјали.

8) Минов Мино, хемиски инжињер во Ф-ката за масло „Велес“, живее на ул. „Коле Неделковски“ бр. 13, — за производи од хемиска индустрија.

9) Божиновски Глигор, агроном во Град. стопанство „Бабуна“, живее на ул. Маршал Тито бр. 140 (нови згради), — за земјоделски производи.

10) Велевски Петаф, бригадир во Ложилницата, живее на ул. „Пирин“ бр. 14, — за јаглен.

11) Белев Борис, директор на Филијалата „Житен фонд“, живее на ул. Нови Велес бр. 57, — за прехранбени артикли.

12) Поповски Васил, агроном во Стопанството „Бабуна“, живее на ул. „Скопска“ бр. 7, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

13) Миленков Пецо, касап во Претпр. за месо и леб „9 ноември“, живее на ул. „Инвалидска“ бр. 16, — за месо и производи од месо.

14) Јорданов Атанас, раководител на Слаткарницата „Солунска глава“, живее на ул. Кукушка бр. 12, — за млеко и производи од млеко.

15) Паунов Горѓи, раководител на Претставништвото „Стокопроект“, живее на ул. „Јован Алабаков“ бр. 12, — за емиш и зарзават.

XVIII. ЗА ШТИП

1) Михайлов Панче, тех. раководител во Претпр. „Митко Цецов“, живее на ул. Стив Наумов бр. 19, — за јаглен.

2) Дачов Панче, директор на Столар. претпр. „Тодор Коларов“, живее на ул. Гуро Таковик бр. 12, — за градежни материјали.

3) Георгиев Ванчо, директор во Претпр. „Љупчо Буби“, живее на ул. Московска бр. 8, — за неметали.

4) Папаров Методи, технички раководител во Претпр. „Љупчо Буби“, живее на ул. Младинска бр. 11, — за дрво и производи од дрво.

5) Кусакатов Јордан, директор во Претпр. „Пљачковица“, живее на ул. Младинска бр. 9, — за текстил и галантерија.

6) Аукатов Сане, директор во Претпр. „В. Велев“, живее на ул. Мијалкова, — за кожи гума и производи од кожа и гума.

7) Петрушев Методи, директор во Претпр. „Митко Цецов“, живее на ул. Д-р. Иван Рибар, нова зграда бр. 5, — за црна металургија.

8) Лазаров Панче, техник во „Предилница“, живее на ул. „Стојан Рибата“ бр. 6, — за обоена металургија.

9) Андонов Дончо, директор во ДОЗ, живее на ул. Тошо Арсов бр. 52, — за производи од хемиска индустрија.

10) Орушов Илиев Петар, директор на Слаткарницата „Јагода“, живее на ул. Никола Каров бр. 49, — за прехранбени артикли.

11) Тулески Геннадиев Ристо, ревизор во Градската општина, живее на ул. Ванчо Прке бр. 18, — за млеко и млечни производи.

12) Горгиев Тодор, директор на Угост. претпр. „Нов Белград“, живее на ул. „Ванчо Прке“ бр. 92, — за месо и производи од месо.

13) Везенков Ванчо, директор во Претпр. „Тиквеш“, живее на ул. „Васил Доганжиски“, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

14) Гапев Тодор, директор на Претпр. „Задругар“, живее на ул. „Генерал Апостолски“ бр. 54, — за жито и млински производи.

15) Кавраков С. Дончо, раководител во Печатницата, живее на ул. Ванчо Пркев бр. 26, — за графичка индустрија.

16) Кавраков Мијалче, директор на Монопол, живее на ул. Кирил и Методи бр. 2, — за тутун.

17) Малински Митко, директор на Електрич. централа, живее на ул. Стив Наумов, — за електрични материјали.

18) Велков Коце, инжињер во Електрич. претпр. „Светлост“, живее на ул. Лазар Колишевски бр. 36, — за прецизна механика.

19) Плешков Киро, технички раководител во Претпр. „Љупчо Буби“, живее на ул. Ванчо Пркев бр. 22, — за ковачки, браварски и лимарски производи.

20) Јовев Боро, директор на Претпр. „Рибник“, живее на ул. Лисец бр. 7, — за емиш и зарзават.

Сите напред наведени вешти лица се поставуваат за една година.

През. број 173/52 од 22-XII-1952 година, Скопје

Претседател на Државната арбитража
при Владата на НРМ,

П. Лештаров, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6792 од 30-I-X-1952 година Фабриката за талк „Димче Мирчев“ со седиште во Титов Велес се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесена под управа на Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Бр. 6792/52 од Министерството за финансии на НРМ (305)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6971 од 15-X-1952 година Фабриката за мукава и кеси „Комуна“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесена под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6971/52 од Министерството за финансии на НРМ (324)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7195 од 5-XI-1952 година Шумското стопанство „Паруца“ со седиште во Кочани се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Кочанска околија.

Бр. 7195/52 од Министерството за финансии на НРМ (386)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6984 од 15-X-1952 година Трговското прет-

пријатие за промет со нафта и нафтини деривати „Југопетрол“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6984/52 од Министерството за финансии на НРМ (361)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7287 од 10-XI-1952 година Сточарското претпријатие „Јосиф Јосифовски“ со седиште во село Стојаково се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Гевгелиска околија.

Бр. 7287/52 од Министерството за финансии на НРМ (400)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6994 од 14-X-1952 година Претпријатието за ботехничка лабораторија со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6994/52 од Министерството за финансии на НРМ (336)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6831 од 3-X-1952 година Претпријатието за полезащитни шумски појаси „Прилепско Поле“ со седиште во Прилеп се брише од регистерот на државните стопански претпријатија, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Прилепска околија.

Бр. 6831/52 од Министерството за финансии на НРМ (309)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6859 од 6-X-1952 година Државниот лигнитов рудник „Осломеј“ со седиште во Кичево се брише од регистерот на државните стопански претпријатија, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесен под управа на Народниот одбор на Кичевска околија.

Бр. 6859/52 од Министерството за финансии на НРМ (311)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7251 од 5-XI-1952 година Претпријатието за приплод, гоње и промет со свињи со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7251/52 од Министерството за финансии на НРМ (365)

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Досегашното претпријатие Кино „Култура“ со седиште во Дебар кое беше регистрирано во регистерот на стопанските претпријатија на страна 21, рег. бр. 11 се брише од регистерот на стопанските претпријатија, бидејќи е регистрирано како установа со самостојно финансирање во регистерот на установите со самостојно финансирање на страна 2, рег. бр. 1.

Установата ќе ја претставува директорот Владо Поповски.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска околија, бр. 6625 од 27-X-1952 година (415)

Со решение на Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 63 од 13-IX-1952 година се менува називот на досегашното Претпријатие за производство на мермер и шкрилци со седиште во Прилеп и во ид-

нина истото ќе се води под фирма: „Претпријатие за мермерна индустрија.“

Од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп, бр. 17319 од 25-X-1952 година. (419)

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 6309/52 година, уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија на страна 38—39, рег. бр. 19, претпријатието под фирма: Електрично претпријатие со седиште во Штип.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 1845 од 3-X-1951 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на електрична енергија.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува директорот инж. Илија Јованов, во границите на овластувањето.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија, бр. 6726 од 22-IX-1952 година. (428)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 7889 од 22-X-1952 година, уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија на страна 20, претпријатието под фирма: Околинско електрично претпријатие „Маврово“ со седиште во Гостивар.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 624 од 6-VI-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: инвестициона изградба на Хидро-централите „Маврово“.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Гостиварска околија.

Фирмата ќе ја потпишува директорот инж. Никола Гратевски, во границите на овластувањето.

Бр. 7889/52 од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија (416)

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 8679, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38/1-52, занаетчискиот дуќан под фирма: Никола Д. Кирацовски, со седиште во село Гопец.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Д. Кирацовски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 8992 од 29-IX-1952 год. (1378)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 8733, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 41/1-52, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Атанас Пандов Лазаревски, со седиште во село Буково.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Пандов Лазаревски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 8992 од 29-IX-1952 год. (1379)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 8692, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници

на страна 39/1-52, занаетчискиот дуќан под фирма: Ристо Г. Зенговски, со седиште во село Цапари.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Г. Зенговски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 8992 од 29-IX-1952 год. (1380)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 8498, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 42/1-52, занаетчискиот дуќан под фирма: Коста Христов Симоновски, со седиште во село Гавато.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Христов Симоновски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 8992 од 29-IX-1952 год. (1381)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 1328/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 84, рег. бр. 84, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Бошко Коруноски, со седиште во Прилеп, ул. „148“ бр. 3.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко Коруноски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 3677 од 9-IX-1952 год. (1246)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 4620/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 88, рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија, Пеце М. Ивановски, со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: Курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пеце М. Ивановски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 11330 од 9-IX-1952 год. (1247)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 8970/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 89, рег. бр. 89, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Димче М. Темелкоски, со седиште во град — Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на калинта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче М. Темелкоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 11330 од 9-IX-1952 год. (1248)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 4621/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 90, рег. бр. 90, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Благоја Здравески, со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Здравески.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 11330 од 9-IX-1952 год. (1249)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 8710, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 40/1-25, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Мито Лазаров Кочалевски, со седиште во село Брусник.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито Лазаров Кочалевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околина, бр. 8992 од 29-IX-1952 год. (1382)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околина бр. 8678/52, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 37/1-52, занаетчискиот дуќан под фирма: Коста А. Сантовски, со седиште во село Гопеш.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста А. Сантовски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околина, бр. 8992 од 29-IX-1952 год. (1383)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околина бр. 9019/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 43/1-52, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Крсте Ангелов Горевски, со седиште во село Вардино.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Ангелов Горевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околина, бр. 8992 од 29-IX-1952 год. (1384)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 12929/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 638, рег. бр. 638, занаетчискиот дуќан под фирма: Папучар, Михаило Тодоров Змеиков, со седиште во Битола, ул. „А. Турунџев“ бр. 20.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на папучи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаило Тодоров Змеиков.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околина, бр. 12930 од 23-X-1952 год. (1432)

На основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 8646/49 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 91, рег. бр. 91, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Адем Исмаиловски со седиште во град Прилеп, ул. „175“ бр. 103

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Адем Исмаиловски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 8590 од 9.IX.1952 год. П—63—1250

На основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 2912/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 92, рег. бр. 92, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Милан Ѓорѓиев Илиевски со седиште во град Прилеп, ул. „166“ бр. 16.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Ѓорѓиев Илиевски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 8590 од 9.IX.1952 год. (1251)

На основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 18450/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 94, рег. бр. 94, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Стојна Димкова Николоска со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојна Димкова Николоска.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 8590 од 9.IX. 1952 год. (1252)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 4680/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 95, рег. бр. 95, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар, Благоја Миланов Мојсовски со седиште во град Прилеп, ул. „148“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: лимарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Миланов Мојсовски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 6217 од 9.IX.1952 год. (1253)

На основа дозволата од Народниот одбор на Прилепска околина бр. 10590/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 8, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Алија Бекиров Белулоски со седиште во село Дебреште.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алија Бекиров Белулоски.

Од Советот за стопанство на НО на Прилепска околина, бр. 10590 од 15.IX.1952 год. (1256)

На основа дозволата од Народниот одбор на Дебарска околина бр. 3666/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 284, рег. бр. 146, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Цветко Кипров Трајчески со седиште во Дебар.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко Кипров Трајчески.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска околина, бр. 4560/52 год. (1092)

На основа дозволата од Народниот одбор на Дебарска околина бр. 3545/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 285, рег. бр. 147, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Даме Исаков Чадиноски со седиште во Дебар.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Даме Исаков Чадиноски.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска околина, бр. 4559/52 год. (1093)

На основа дозволата од Народниот одбор на Дебарска околина бр. 4325/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 283, рег. бр. 145, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Исен Мухамед Кобеци со седиште во Дебар.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исен Мухамед Кобеци.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска околина, бр. 4468/52 год. (1094)

На основа дозволата од Народниот одбор на Дебарска околина бр. 3469/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 286, рег. бр. 184, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Зија Сулеман Батку со седиште во Дебар.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зија Сулеман Ватку.

Од Советот за стопанство на Дебарска околија, бр. 4598/52 год. (1106)

На основа дозволата на ГНО — Прилеп бр. 1262/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 104, рег. бр. 104, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Мирко В. Стојкоски со седиште во град Прилеп, ул. „146“ бр. 22.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мирко В. Стојкоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 1664 од 27.IX.1952 год. П—65—1290

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 10063/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 103, рег. бр. 103, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Рампо Костов Цветковски со седиште во град Прилеп, ул. „131“ бр. 45.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рампо Костов Цветковски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 11330 од 27.IX.1952 год. П—65—1291

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 10734/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 102, рег. бр. 102, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Богданка Петрова Бошкоска со седиште во град Прилеп, ул. „М. Тито“ бр. 28.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богданка Петрова Бошкоска.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 11330 од 27.IX.1952 год.

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 6339/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 101, рег. бр. 101, занаетчискиот дуќан под фирма: Машино-бравар, Благоја Ристов Ивановски со седиште во град Прилеп, ул. „Б. Левата“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: машинобраварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Ристов Ивановски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 6537 од 27.IX.1952 год. П—65—1293

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 7657/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 99, рег. бр. 99, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Трајко Г. Стојаноски со седиште во град Прилеп, ул. „Мирче Ацев“ бр. 126.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Г. Стојаноски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 10726 од 27.IX.1952 год. П—65—1294

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 10638/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 98, рег. бр. 98, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Благоја М. Сачмароски со седиште во град Прилеп, ул. „К. Јосифовски“ бр. 11.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја М. Сачмароски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 10726 од 27.IX.1952 год. П—65—1295

На основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 10127/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 96, рег. бр. 96, занаетчискиот дуќан под фирма: Јорганија, Илија В. Алексоски со седиште во град Прилеп, ул. „108“ бр. 16.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на јоргани и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија В. Алексоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 11330 од 27.IX.1952 год. (1297)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 15304/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 75, рег. бр. 75, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Никола Николоски со седиште во град Прилеп, ул. „135“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Николоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 2722 од 27.IX.1952 год. (1298)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 10351/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 105, рег. бр. 105, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Димитрија В. Станкоски, со седиште во град Прилеп, ул. „186“ бр. 99.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија В. Станкоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 11330 од 27.IX.1952 год. (1299)

На основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 13373/48 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 106, рег. бр. 106, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Велко Најдов Ивановски, со седиште во град Прилеп, ул. „М. Тито“ бр. 6.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велко Најдов Ивановски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 11330 од 27.IX.1952 год. (1300)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 9908/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 7, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарска работилница „Корзо“ на Стојан Темелков Ивановски со седиште во Крушево.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Темелков Ивановски.

Од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија, бр. 9908 од 3.IX.1952 год. (1242)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 327/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 48, рег. бр. 48, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар, Киро Димков Цицалевски, со седиште во град Прилеп, ул. „Орде Чопела“ бр. 44.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јажиња.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Димков Цицалевски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 1549 од 9.IX.1952 год. (1245)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина Куманово бр. 4776/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, рег. бр. 19, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Рамиз Бајрамов Алиевски со седиште во град Куманово ул. „Лењин“ бр. 40.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиз Бајрамов Алиевски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 4776 од 31.V.1952 год. (1372)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 4320/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 18, рег. бр. 18, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Бранко Марковски со седиште во Куманово, ул. „Лењин“ бр. 11.

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Марковски.

Од Поверенство за финансии на ГНО — Куманово, бр. 4320/52 год. (1373)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 1515/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 17, рег. бр. 17, занаетчискиот дуќан под фирма: Папучар, Ѓорѓи Стојменов Спасовски со седиште во град Куманово, ул. „11 октомври“ бр. 23.

Предмет на работата на дуќанот е: изработување на папучи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Стојменов Спасовски.

Од Поверенство за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1515 од 16.III.1951 год. (1374)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 1778/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 14, рег. бр. 14, занаетчискиот дуќан под фирма: Седлар-сарач, Сами Мамутов Ибраимовски со седиште во град Куманово, ул. „Д. Божиновски“.

Предмет на работата на дуќанот е: седларско-сарачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сами Мамутов Ибраимовски.

Од Поверенство за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1778 од 27.II.1952 год. (1375)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Пасош за коњ, издаден од Народниот одбор на град Скопје на Атанас Т. Перковски, од Скопје (2888);

Шоферска дозвола бр. 5248, издадена од ПВР — Битола на Петар Н. Тасевски, ул. „Генерал Темпо“ бр. 85 — Битола (2876);

Дозвола за стален боравак во Скопје, издадена од Советот на внатрешни работи на ГНО — Скопје на Едип Сулејманов — Скопје (2887);

Печат на Народното основно училиште во село Старавина — Битолско (2905);

Инвалидска книшка за 75% намаление на железниците, издадена од Советот за народно здравје и социјална политика на НРМ на Благој П. Кацарски од село Владимирова — Малешевско (2948);

Воена одечна книшка, издадена од ВП 2977 — Белград на Мика В. Ранковиќ, ВП 9223-34 — Ресен (2949);

Свидетелство за положен стручен испит од металостругарската струка, издадено од Претпријатието „Препород“ — Пожаревац на Стојан К. Насковски, од Скопје (2950);

Службена легитимација бр. 59074, на Кирковски Ристе Макро, милиционер, село Баниште — Дебарско (2997);

Дозвола за држење и носење на ловно оружје бр. 561, издадена од ПВР — Струмица на Атанас Колев Стаменов, од село Габрово — Струмичко (2974);

Воена легитимација за резервни поручник, издадена од Воени отсек Куманово на Ресеп Бајро, Рудник „Дојане“ — Куманово (2976)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 22727, серија бр. 0067231, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Јордан Димитар Стојанов, ул. „44“ бр. 4 — Скопје (2871);

Лична карта рег. бр. 82622, серија бр. 0052852, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Кирил Стојанов Спасовски, ул. „Охридска“ бр. 50 — Скопје (2872);

Лична карта рег. бр. 4396, серија „Р“ 0578184, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Зејадин Караманов Аметовски, од село Арачиново — Скопско (2877);

Лична карта рег. бр. 4784, серија „Р“ 0580564, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Серафим Петрев Спасовски, од село Јурумлери — Скопско (2886);

Лична карта рег. бр. 50713, серија бр. 0035646, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Коста Александар Ацикочков, ул. „185“ бр. 14 — Скопје (2935);

Лична карта рег. бр. 86741, серија бр. 0062870, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Руфат Авди Арифовски, ул. „157“ бр. 14 — Скопје (2936);

Лична карта рег. бр. 51791, серија бр. 0036238, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Никола Мишев Шекеринов, ул. „105“ бр. 36 — Скопје (2937);

Лична карта рег. бр. 1835, серија бр. 0003333, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Душка Илија Томиќ Велковска, ул. „29 ноември“ бр. 19 — Скопје (2938);

Лична карта рег. бр. 78863, серија бр. 0051557, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Ресеп Амет Ислам, ул. „140“ бр. 44 — Скопје (2939);

Лична карта рег. бр. 2066, серија бр. 0003227, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Спасенија Душан Пајкиќ Кузнецова, ул. „Дебарце“ бр. 38 — Скопје (2940);

Лична карта рег. бр. 1625, серија бр. 1145710, издадена од ПВР — Смедерево на Ружа Мила Стојановиќ, Хотел „Шар“ — Скопје (2941);

Лична карта рег. бр. 825, серија бр. 0010164, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Нада Спиро Ристова Мандевска, ул. „11 октомври“ бр. 36 — Скопје (2942);

Лична карта рег. бр. 86282, серија бр. 0062391, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Емрула Рушит Хасан, ул. „180“ бр. 17 — Скопје (2943);

Лична карта рег. бр. 56072, серија бр. 0037308, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Адем Шабан Етем, ул. „363“ бр. 23 — Скопје (2944);

Лична карта рег. бр. 3227, серија бр. 0006961, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Даница Ордан Ристова Лазовска, ул. „Октомвриска“ бр. 31 — Скопје (2945);

Лична карта рег. бр. 12878, серија бр. 0588888, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Цвета Ристо (Димитриева) Тошевска, од село Орешани — Скопско (2958);

Лична карта рег. бр. 2297, серија бр. 088492, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Томија Васил Карадафова, населба „Мичурин“ 4/1 — Скопје (2969);

Лична карта рег. бр. 7001, серија бр. 0478189, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Никола Лазар Димов, од село Дрвош — Струмичко (2873);

Лична карта рег. бр. 8860, серија бр. 0064570, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Драге Насе Цветков, од село Градец — Кривопаланечко (2878);

Лична карта рег. бр. 6039, серија бр. 0283548, издадена од ПВР во Ресен на Лазар Илиов Ивановски, од село Крушје — Преспанско (2879);

Лична карта рег. бр. 7549, серија бр. 0704059, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар Февзи Акифов Абази, ул. „Страхил Симоновски“ бр. 37 — Гостивар (2883);

Лична карта рег. бр. 2409, серија бр. 053026, издадена од ПВР на ГНО — Куманово Есет Асана Еминовски, ул. „Б. Кидрик“ бр. 64 — Куманово (2946)

Лична карта рег. бр. 7960, серија бр. 0548927, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Бајрам Рустем Исени, од село Романовце — Куманово (2947)

Лична карта рег. бр. 15394, серија бр. 0711904, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Осман Усеинов Мустафи, од село Падалиште — Гостиварско (2951)

Лична карта рег. бр. 127, серија бр. 083427, издадена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Марија Андон (Попазова) Гарейлова, од село Кардафаково — Овчеполско (2952)

Лична карта рег. бр. 6192, серија бр. 0730716, издадена од ПВР во Брод на Владимир Србинов Лазарески, од село Здуње — Кичевско (2953)

Лична карта рег. бр. 419, серија бр. 0724834, издадена од ПВР во Брод на Миле Ристенов Трпески, од село Здуње — Кичевско (2954)

Лична карта рег. бр. 6127, издадена од ПВР во Радовиш на Пецо Милчов Коцев, од село Д. Липовик — Струмичко (2955)

Лична карта рег. бр. 307, серија „Р“ 0541345, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Гито Ф. Митковски, од село Стрезовце — Кумановско (2957)

Лична карта рег. бр. 4049, серија бр. 0210721, издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Абдураман Илџаз Псперуга, ул. „А. Мустафа“ бр. 24 — Охрид (2959)

Лична карта рег. бр. 11251, серија бр. 0043962, издадена од ПВР во Струга на Ристо Дамјан Апталковски, од село Окиси — Охридско (2960)

Лична карта рег. бр. 1717, серија бр. 0034429, издадена од ПВР во Струга на Иван Илиев Кочоски, ул. „Г. Делчев“ бр. 33 — Струга (2961)

Лична карта рег. бр. 5100, серија „Г“ 0057811, издадена од ПВР во Берово на Ефтим Андонов Рушински, од Берово (2962)

Лична карта рег. бр. 302, серија „Р“ 0661213, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Раим Иљаз Абди, од село Радиовце — Тетовско (2963)

Лична карта рег. бр. 1850, серија бр. 0306408, издадена од ПВР на ОНО — Штип на Мијалче Наков Тапков, од село Караорман — Овчеполско (2964)

Лична карта рег. бр. 3132, серија бр. 0492457, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Милица Панова Карова, ул. „Добре Даскалов“ бр. 7. — Кавадарци (2884)

Лична карта рег. бр. 100, серија бр. 412610, издадена од ПВР во Радовиш на Димитар Костадинов Јаневски, од село Раклиш — Струмичко (2885)

Лична карта рег. бр. 10272, серија бр. 0707382, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Адем М. Вилали, од село Чегране — Гостиварско (2883)

Лична карта рег. бр. 5892, серија бр. 0330402, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Павле Тодоров Савевски, ул. „Ордан Цинот“ бр. 66 — Т. Велес (2900)

Лична карта рег. бр. 5895, серија бр. 0330405, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Шаип Реншидов Муртезанов, ул. „Чернишевска“ бр. 3 — Т. Велес (2901)

Лична карта рег. бр. 6486, серија бр. 0295074, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Нешат Азис Усеиновски, ул. „Плачковица“ бр. 2 — Штип (2902)

Лична карта рег. бр. 5282, серија бр. 293958, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Миразије Јусин (Јашарова) Усинова, ул. „Плачковица“ бр. 2 — Штип (2903)

Лична карта рег. бр. 11602, серија „Р“ 0388212, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Владимир Петруш Милев, од село Чишиново — Кочанско (2904)

Лична карта рег. бр. 7541, серија бр. 0112251, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Агуш Лиман Деароски, од село Напраник — Дебарско (2906)

Лична карта рег. бр. 3494, серија бр. 0213448, издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Џабир Умеров Сулејман, ул. „Даме Груев“ бр. 117 — Охрид (2909)

Лична карта рег. бр. 216, серија бр. 0020916, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Блаже Јанев Јаневски, од село Пештани — Охридско (2910)

Лична карта рег. бр. 930, серија бр. 0033641, издадена од ПВР во Струга на Етем Демиров Кленкоски, од село Борец — Охридско (2911)

Лична карта рег. бр. 1505, издадена од ПВР во Радовиш на Ѓорѓи Василев Ангелов, од село Д. Вранештица — Струмичко (2912)

Лична карта рег. бр. 3543, серија бр. 0056254, издадена од ПВР во Берово на Атанас Василев Умленски, од село Двориште — Малешевско (2913)

Лична карта рег. бр. 7781, серија бр. 0668605, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Диме Младен Матоски, од село Одри — Тетовско (2914)

Лична карта рег. бр. 6036, серија „Г“ 0082426, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Али Мемедов Џаферов, од село Дорломбос — Струмичко (2915)

Лична карта рег. бр. 3641, серија „Р“ 0456151, издадена од ПВР на ГНО — Струмица на Димитар Ристо Каролиски, ул. „Дрвар“ бр. 6 — Струмица (2916)

Лична карта рег. бр. 20363, серија бр. 0716973, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Фета Касамов Садики, од село Србиново — Гостиварско (2917)

Лична карта рег. бр. 2709, серија бр. 0727265, издадена од ПВР во Брод на Параскева Љубева (Јанкоска) Стојкоска, од село Дебреште — Прилепско (2918)

Лична карта рег. бр. 905, серија бр. 0144906, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Марија Ф. (Кнежевик) Мојсоска, ул. „136“ бр. 6 — Прилеп (2919)

Лична карта рег. бр. 269, серија бр. 0379306, издадена од ПВР на ГНО — Штип и шоферски документ бр. 4841/162 на Ванчо Трајковски, ул. „Д-р. Иван Рибар“ бр. 20 — Штип (2921)

Лична карта рег. бр. 14184, серија бр. 0089266, издадена од ПВР — Битола на Димитар Илија Христоски, ул. „Преспа“ бр. 75 — Битола (2922)

Лична карта рег. бр. 6410, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Атанас Ѓорѓи Бушовски, од село Лавци — Битолско (2923)

Лична карта рег. бр. 5208, серија бр. 0077540, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Вангелица Тале Грозданова, ул. „Солун“ бр. 126 — Битола (2924)

Лична карта рег. бр. 4357, серија бр. 0077274, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Бранко Михаил Костадиновски, ул. „Е. Н. Вардар“ бр. 6а — Битола (2925)

Лична карта рег. бр. 3729, серија бр. 0578049, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Азбије Ајдар Муртезанова, ул. „Маврово“ бр. 7 — Битола (2926)

Лична карта рег. бр. 2132, серија бр. 0342642, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Стојан Андов — Мојсовски, од село Ораов Дол — Титоввелешко (2928)

Лична карта рег. бр. 12977, серија „Р“ 0757941, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Камбер Еминов Алили, од село Грешница — Кичевско (2929)

Лична карта рег. бр. 7304, серија бр. 0703814, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Исни Ајрединев Лимани, од село Чегране — Гостиварско (2930)

Лична карта рег. бр. 21720, серија бр. 0718330, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Ариф Асланов Беадини, од село Добри Дол — Гостиварско (2931)

Лична карта рег. бр. 2317, серија бр. 0124219, издадена од ПВР во Делчево на Марија Глигор Атанасова, од Делчево (2932)

Лична карта рег. бр. 5367, серија бр. 0058078, издадена од ПВР во Берово на Јован Стојанов Новоселски, од село Двориште — Малешевско (2933)

Лична карта рег. бр. 4962, серија бр. 0057673, издадена од ПВР — Берово на Лазар Гаврилов Неделковски, од Берово — Малешевско (2934)

Лична карта рег. бр. 3218, издадена од ПВР во Радовиш на Генчо Ф. Андонов, од село Ракитец — Струмичко (2882)

Лична карта рег. бр. 22676, серија бр. 0067177, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Наталија Александар Укропина, населба „Пролет“, згр. 16, 2 влез — Скопје.

СООПШТЕНИЕ

Претседателството на Владата на НР Македонија соопштува дека Министерството за надворешни работи на ФНРЈ со писмо пов. бр. 247 од 19. XII. 1952 година е издало екзекватура на господин Морис Мишел, кој е именуван за конзул на Француската Република во Скопје, со јурисдикција на подрачјата на НР Македонија, НР Црна Гора и Автономна Косовско-Метохиска област.

Од Претседателството на Владата на НРМ

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“

Обновете ја претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1953 година.

Претплатата изнесува 600 динари за цела година.

Уплатувајте ја претплатата на тек. сметка 801-„Т“-166 кај Народната банка — Скопје.

Лична карта рег. бр. 5469, серија бр. 0730493, издадена од ПВР во Брод на Семојле Иванов Лазарески, од село Бенче — Кичевско (2965)

Лична карта рег. бр. 2626, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Петре Неделковски, од село Брод — Битолско (2966)

Лична карта рег. бр. 8128, серија бр. 0404438, издадена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Санде С. Спасов, од село Горно Гуѓанци — Кумановско (2967)

Лична карта рег. бр. 3183, серија бр. 0726922, издадена од ПВР во Брод на Ризат Шакиров Мустафовски, од село Пласница — Кичевско (2968)

Лична карта рег. бр. 737, серија бр. 0093447, издадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Добринка Борис Ванева, ул. „Орце Николов“ бр. 13 — Кр. Паланка (2970)

Лична карта рег. бр. 454, серија бр. 0696964, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Абдулбари И. Асани, од село Пирок — Гостиварско (2871)

Лична карта рег. бр. 6141, серија бр. 0750659, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Садик Мехмедов Емроски, од село Горани — Кичевско (2972)

Лична карта рег. бр. 6095, серија бр. 0497858, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Тошо Димков Ангелов, од село Ваташа — Тиквешко (2973)

Лична карта рег. бр. 1954, серија бр. 0341661, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Зунун Муратов Латифовски, од село Горно Врановци — Т. Велешко (2975)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 4460/52 година, уписано е во регистерот на установите со самостојно финансирање на страна 2—3, рег. бр. 1, установата под фирма: Лозаро-овоштен расадник „Овче Поле“ со седиште во Св. Николе.

Расадникот е основан со решение на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 2933 од 14-VI-1952 год.

Предмет на работата на Расадникот е: производство на диви лозови резници, лозови калеми и овошни калеми садници.

Расадникот е под стопанска управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Фирмата ќе ја потпишува управникот Лазар Костадинов.

Бр. 4460/52 од Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија (410)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина—Тетово бр. 8955/52 година, уписана е во регистерот на установите со самостојно финансирање на страна 1, установата под фирма: Градска управа за чистота и водоснабдување со седиште во Тетово.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Градската општина — Тетово бр. 7896/52 год. Предмет на работата на установата е: чистење и водоснабдување.

Установата е под стопанска управа на Народниот одбор на Градската општина — Тетово.

Фирмата ќе ја потпишува управникот Блажевски Симо, а во негово отсуство Зафировски Бранко.

Бр. 8955/52 од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Тетово (242)

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Охридска околија на страна 33, уписана е Селанската работна задруга „Моша Пијаде“ со седиште во село Слатински Чифлик.

Задругата е основана на собранието од 7-III-1952 година. Предметот на работата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставува, застапува и потпишува претседателот Величе Димовски.

Бр. 10702/52 од Народниот одбор на Охридска околија (85)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 6620/52 година, уписана е во регистерот на задружните организации на страна 4, рег. бр. 4, задружната организација под фирма: Околински задружен сојуз на Овчеполска околија со седиште во Штип.

Задружната организација е основана на оснивачкото собрание од 2-IV-1952 год.

Предмет на работата на задружната организација е: организационо, инструкторско, контролно раководење на СРЗ во околијата.

Фирмата ќе ја потпишува управителот Славко Гаврилов, во границите на овластувањето.

Бр. 6620/52 од Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија (83)

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
128. Указ за привремено финансирање државните потреби на Народна Република Македонија за месец јануари 1953 година — — — — —	341
129. Указ за изменување на просечната стопа на акумулацијата и фондовите во Законот за Општествениот план на Народна Република Македонија за 1952 година — — — — —	341
130. Указ за помилување на осудени лица — — — — —	341
131. Решение за оснивање Техничка секција за пастишта — — — — —	342
132. Напатствие за спроведување Уредбата за забрана да се зида со плитари и за запазување хигиенските услови на станбените згради — — —	343
133. Решение за назначување вешти лица во Народна Република Македонија — — — — —	344